



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 16 декември 1987

Скопје

Број 47

Год. XLIII

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 400 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

807.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за стоконните резерви, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 декември 1987 година.

Бр. 08-3557/1
15 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

З А К О Н

ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува формирањето, обновувањето и користењето на републичките стоконни резерви, општинските стоконни резерви, стоконните резерви на град Скопје и стоконните резерви на определени организации на здружениот труд (во натамошниот текст: стоконни резерви), изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на стоконните резерви, како и финансирањето на работењето со резервите.

Член 2

Стоконните резерви се користат за обезбедување потребите на Републиката во случај на војна и во други вонредни прилики и заради обезбедување стабилност на пазарот во случај на поголеми нарушувања на пазарот.

Член 3

Стоконните резерви се формираат, обновуваат и користат во согласност со насоките за одбрана на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, насоките за одбрана на Републиката, плановите за одбрана на општините и на градот Скопје, другите акти на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и собранијата на општините и на градот Скопје и мерките на економската политика и другите мерки утврдени со општествениот план на Социјалистичка Република Македонија и општествените планови на општините и на градот Скопје.

Член 4

Стоконните резерви ги сочинуваат определени земјоделски, прехранбени и индустриски производи, лекови и санитарски материјали и основни сировини и други материјали за репродукција.

Член 5

За да се обезбеди усогласено формирање, обновување и користење на стоконните резерви и сместување и чување на тие резерви, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, извршните совети на собранијата на општините и на градот Скопје, односно определени организации на здружениот труд кои формираат стоконни резерви, се договараат за усогласување на меѓусебните односи во поглед на видот, обемот и динамиката на формирањето и обновувањето на стоконните резерви, како и во поглед на начинот на користењето на складишниот простор за сместување и чување на стоконните резерви и известување за состојбата на стоконните резерви.

Член 6

Носител на правата, обврските и одговорностите во управувањето, користењето и располагањето со стоконните резерви на општината, односно градот Скопје, е органот на управата определен со акт на собранието на општината, односно градот Скопје, а во определената организација на здружениот труд, органот определен со самоуправен општ акт на организацијата.

Член 7

Носител на правата, обврските и одговорностите во управувањето, користењето и располагањето со републичките стоконни резерви е Дирекцијата за републички стоконни резерви (во натамошниот текст: Дирекција).

II. РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Програми на републичките стоконни резерви

Член 8

Формирањето, обновувањето, користењето и територијалното разместување на републичките стоконни резерви и изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на резервите се врши врз основа на среднорочни и годишни програми.

Среднорочните програми од став 1 на овој член се донесуваат за период од 5 години, истовремено со општествениот план на Социјалистичка Република Македонија.

Годишните програми од став 1 на овој член се донесуваат во согласност со среднорочната програма и истовремено со резолуцијата за политиката на остварувањето на општествениот план на Социјалистичка Република Македонија во тековната година.

Член 9

Среднорочните програми за формирање, обновување, користење и глобално територијално разместување на републичките стоконни резерви и за изградба и одржување на складишниот простор за сместување и чување на резервите ги донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија по предлог на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Годишните програми за формирање, обновување, користење и територијално разместување по локации на републичките стоконни резерви и за изградба и одржување на складишниот простор за сместување и

чување на резервите ги донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија по предлог на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за народна одбрана и командантот на територијалната одбрана.

Член 10

Програмите од член 8 на овој закон содржат: назив, количества и вид на стоките, територијално разместување, податоци за складишниот простор, неговата намена и износот на средствата за изградба и одржување на складишниот простор.

Со програмите од став 1 на овој член се определуваат и најмалите количества на стоки во републичките стоковни резерви што исклучиво се користат за потребите на Републиката во случај на војна и во други вонредни прилики.

Територијалното разместување на републичките стоковни резерви неопходни за обезбедување на потребите на Републиката во случај на војна и во други вонредни прилики се врши во согласност со потребите на општонародната одбрана.

Територијалното разместување од ставот 3 на свој член го врши републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

Член 11

Со годишната програма за изградба и одржување на складишниот простор за сместување и чување на републичките стоковни резерви, може да се определи паричните средства на Дирекцијата да се користат за изградба и одржување на сопствен складишен простор и за обезбедување средства за заеднички складишен простор со Сојузната дирекција за стоковни резерви, со органите, односно организациите надлежни за работите за стоковни резерви на републиките, автономните покраини, општините и на градот Скопје и со определените организации на здружениот труд.

По исклучок од став 1 на овој член со годишната програма може да се определи средствата за изградба и одржување на складишниот простор, Дирекцијата да им ги дава на определени организации на здружениот труд во вид на кредит.

Член 12

Предлозите на програмите од член 8 на овој закон ги изготвува Дирекцијата во соработка со Стопанската комора на Македонија и републичките органи на управата надлежни за работите за народна одбрана, здравството и земјоделството.

2. Формирање на републички стоковни резерви

Член 13

Републичките стоковни резерви се формираат со купување на стоки првенствено од домашно производство.

По исклучок од став 1 на овој член, кога на домашниот пазар нема доволно стоки или не се произведуваат во земјата, републичките стоковни резерви се формираат со купување на стоки од увоз.

Член 14

Дирекцијата може со организациите на здружениот труд да договара производство на определени видови и количества стоки за републички стоковни резерви, во согласност со програмите за формирање, обновување, користење и територијално разместување на републичките стоковни резерви.

Член 15

Стоките за републичките стоковни резерви, Дирекцијата ги купува според програмата за формирање, обновување, користење и територијално разместување на републичките стоковни резерви.

Во случај на поголеми нарушувања на пазарот, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да одлучи Дирекцијата,

заради интервенција на пазарот, да набави стоки на домашниот пазар во количества поголеми од количествата утврдени со програмата, односно да набави и други стоки кои според програмата не се предвидени.

Условите, начинот и средствата за набавка на стоките резерви од став 2 на овој член ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За преземените мерки од став 2 на овој член Дирекцијата го известува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 16

Купувањето на стоки на републички стоковни резерви и продажбата на стоки од републичките стоковни резерви заради формирање и обновување на републичките стоковни резерви, Дирекцијата го врши со јавно наддавање или прибирање на понуди.

По исклучок од став 1 на овој член, Дирекцијата може да ги врши работите од овој став без јавно наддавање, односно без прибирање понуди во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, ако елементите за купување, односно за продавање на определени стоки (цена, квалитет, паритет и друго) се претходно пропишани, односно утврдени.

Кога стоките не можат да ги продадат на начин од ставовите 1 и 2 од овој член Дирекцијата може да ги продаде со непосредна спогодба во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

Одредбите на став 1 од овој член не се применуваат на задолжителното купување на земјоделски и прехранбени производи за кои се пропишани заштитни цени, за купување на стоки на домашниот пазар што ги произведува само еден производител и за купување на стоки од странска земја, во која стоките можат да се набават само од еден продавач.

Член 17

За купување на стоки од домашно производство за формирање на републичките стоковни резерви, во согласност со програмата, одлучува директорот на Дирекцијата.

За купување на стоки од увоз, одлучува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Купувањето на стоки за формирање на републичките стоковни резерви и продажбата на стоки од резервите се врши по цени што се формираат според прописите, односно по цени што се формираат според условите на пазарот, во согласност со утврдената политика на цените.

Член 18

Купувањето на стоки за републичките стоковни резерви и продажбата на стоки од републичките стоковни резерви заради интервенција на пазарот, се врши по цени и услови што ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

3. Користење на републички стоковни резерви

Член 19

Републичките стоковни резерви се користат за намените од членот 2 на овој закон.

Републичките стоковни резерви се користат и за интервенции на пазарот, под услови и начин што се предвидени со овој закон.

Член 20

Интервенција на пазарот со републичките стоковни резерви се врши со следните мерки: задолжително купување на вишоци на основни земјоделски и прехранбени производи по заштитни цени пропишани од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, купување и продавање на стоки, давање на стоки на заем и увоз на стоки.

Условите и начинот за вршење на работите од став 1 на овој член (начин на увоз, удел на надлежните органи за стоковни резерви на општините, односно на организациите на здружениот труд, услови за купување и продавање, обезбедување на динари и девизи, трошоци за увоз, поднесување ризици и друго) се уредуваат со договор што Дирекцијата го склучува со надлежните органи за стоковни резерви на општините и на градот Скопје, односно со организациите на здружениот труд.

Член 21

Кога настанале или може да настанат поголеми нарушувања на пазарот и кога во републичките стоковни резерви нема стоки со кои треба да се преземат мерки за интервенција на пазарот, а не постои можност за набавка на домашниот пазар, стоките се обезбедуваат од увоз

Член 22

Дирекцијата може да предложи да се увезат стоки за пополнување на републичките стоковни резерви и за интервенција на пазарот по барање на надлежните органи за стоковни резерви на општините и на градот Скопје, односно од организациите на здружениот труд под услов тие да обезбедат потребни средства.

Член 23

Мерката интервенција на пазарот со задолжително купување на виоците на основните земјоделски и прехранбени производи, за кои се пропишани заштитни цени од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ја спроведува Дирекцијата под услови и начин што ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 24

Мерката интервенција на пазарот со купување и продажба на стоки од републичките стоковни резерви се презема заради спречување, односно отстранување на поголеми нарушувања што можат да настанат или што настанале на пазарот кога таквите нарушувања можат да ја доведат во прашање стабилноста на пазарот, или кога можат да предизвикаат позначителен пораст на цените во однос на цените утврдени со политиката на цените за тековната година.

Член 25

Кога настанале или можат да настанат поголеми нарушувања на пазарот, по исклучок може, да се преземе и мерка за интервенција на пазарот со давање стоки од републичките стоковни резерви на заем на надлежните органи на управата за стоковни резерви на општината, на градот Скопје и на организациите на здружениот труд.

Член 26

Стоки од републичките стоковни резерви можат да се дадат на заем под услов да се врати ист вид, количества и квалитет на стоката, и заемопримачот да обезбеди гаранција дека позајмената стока ќе биде навремено вратена во републичките стоковни резерви.

Член 27

За преземање на мерките за интервенција на пазарот од членовите 23, 24 и 25 од овој закон, одлучува во согласност со програмата, републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, по предлог од директорот на Дирекцијата.

Член 28

Стоките од републичките стоковни резерви што се користат во организациите на здружениот труд и имаат карактер на основни средства, можат да се дадат во закуп.

Член 29

Републичките стоковни резерви се одржуваат со повремено обновување зависно од видот и природата на стоките и од нивниот рок на траење, во согласност со програмата од член 8 на овој закон.

Обновувањето на стоки во согласност со програмата од став 1 на овој член се врши со разменување, купување, продавање и позајмување на стоките, за што одлучува директорот на Дирекцијата во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

Обновувањето на стоките од став 2 на овој член се врши по редоследот од тој став.

Ако стоките од републичките стоковни резерви се разменуваат, се позајмуваат или се продаваат заради обновување, наместо стоките што се разменети, позајмени или продадени ќе се обезбеди ист вид, квалитет и количество на стоки што одговара за истата намена во согласност со програмата од член 8 на овој закон.

Член 30

Стоките набавени во смисла на член 15 став 2 од овој закон или откупени по заштитни цени во количества поголеми од количествата утврдени со програмата, Дирекцијата може да ги продаде на домашниот или странскиот пазар под услови и начин што ќе ги определи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 31

Републичкиот секретар за општостопански работи и пазар во вршењето надзор над работата на Дирекцијата може привремено да го запре од извршување решението на директорот на Дирекцијата кога не е во согласност со овој закон и со програмата за формирање, обновување и користење на републичките стоковни резерви и во рок од 15 дена од денот на запирањето на решението го известува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија кој донесува конечна одлука.

Ако Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од став 1 на овој член не донесе одлука, актот за запирање престанува да важи.

4. Изградба и одржување на складиштен простор за сместување и чување на републички стоковни резерви

Член 32

За сместување и чување на републичките стоковни резерви Дирекцијата обезбедува складиштен простор со:

1. изградба на сопствен складиштен простор;
2. здружување на средства за изградба на заеднички складиштен простор со организацији на здружениот труд, со општините и градот Скопје, со органите, односно организациите за стоковни резерви на другите републики и автономни покраини и Сојузната дирекција за стоковни резерви;
3. давање кредити на организацији на здружениот труд и
4. земање складиштен простор во закуп.

Член 33

Сместувањето и чувањето на републичките стоковни резерви, Дирекцијата може да го довери на надлежните органи за стоковни резерви на општините и на градот Скопје, на органите, односно организациите надлежни за стоковни резерви на другите републики и автономни покраини и на Сојузната дирекција за стоковни резерви, на организациите на здружениот труд и на единици и установи на Југословенската народна армија, само врз основа на договор со кое се уредуваат условите за сместување и чување на републичките стоковни резерви.

Надлежните органи за стоковни резерви на општините, на градот Скопје и организациите на здружениот труд на кои стоките од републичките стоковни резерви им се доверени за сместување и чување врз основа на договор, не можат без одобрение од Дирекцијата да ги користат, отуѓат, ја променат намената или на друг начин со нив да располагаат.

Со договорот од став 1 на овој член не може да се предвиди приоритетно право на купување стоки од републичките стоковни резерви во корист на организацијата на која стоките ѝ се доверени за сместување и чување.

Дирекцијата може со договор, на организациите на здружениот труд да им одобри да ги сместат и чуваат своите стоки во складишниот простор со кој располагаат.

5. Извори на средства за финансирање на републичките стоковни резерви

Член 34

Средствата за финансирање на републичките стоковни резерви се обезбедуваат од следните извори:

1. Републичкиот буџет;
2. Програмата за финансирање на општонародна одбрана и општествената самозаштита;
3. кредити;
4. приходите од каматите по кредитите од средствата на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија;
5. вишокот на приходите над расходите утврдени со завршна сметка на Народната банка на Македонија;
6. тековното работење со стоковните резерви и
7. други извори.

6. Работење со републичките стоковни резерви

Член 35

Работењето со републичките стоковни резерви во врска со формирањето, користењето и обновувањето на стоковните резерви, преземањето мерки за интервенција на пазарот, сместувањето, чувањето на стоките, како и во врска со изградбата и одржувањето на складишниот простор ги врши Дирекцијата во рамките на правата и должностите утврдени со овој закон.

Член 36

Во работењето со републичките стоковни резерви Дирекцијата:

1. ги презема активностите утврдени со овој закон;
2. склучува договори за работите на стокот промет и други доповори на начин и под услови што се предвидени за организациите на здружениот труд, ако со овој закон не е поинаку определено;
3. ги врши работите во врска со изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на републичките стоковни резерви и
4. врши и други работи што ќе ги определи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 37

Дирекцијата соработува со сојузните, републичките и покраинските органи на управата и со органите за стоковни резерви на општините и на градот Скопје, во врска со програмирањето, формирањето, обновувањето, сместувањето, чувањето и користењето на резервите, заедничко преземање мерки за интервенција на пазарот, разместување на стоковните резерви и за изградба на складишен простор.

Член 38

За разгледување на прашања од пошироко општествено значење во работењето со републичките стоковни резерви во Дирекцијата се образува Совет. Претседателот и членовите на Советот ги именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Директорот на Дирекцијата е член на Советот по својата положба.

Советот донесува Деловник за својата работа

Член 39

Советот им дава на надлежните републички органи мислење на предлогот на програмите за формирање, обновување и користење на републичките стоковни резерви и за изградба и одржување на складишен простор, како и мислење за висината на складарината за сместување и чување на републичките стоковни резерви.

Советот го разгледува работењето на Дирекцијата и дава мислење и предлози во врска со тоа работење.

Член 40

Советот донесува: Финансиски план и завршна сметка на Дирекцијата по предлог од директорот на Дирекцијата и врз основа на дадената согласност на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

Финансискиот план и завршната сметка на Дирекцијата ги одобрува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Кон финансискиот план се доставува и извештај за реализирање на програмите за изминатите месеци со оцена до крајот на тековната година.

Кон завршната сметка се доставува и извештај за работењето со републичките стоковни резерви со мислење на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 41

Со финансискиот план на Дирекцијата за републички стоковни резерви средствата се утврдуваат и распоредуваат особено за:

1. формирање, обновување и користење на републичките стоковни резерви;
2. изградба на складишен простор и негово опремување;
3. трошоци за сместување и чување на републичките стоковни резерви;
4. покривање на загубите во работењето со републичките стоковни резерви и
5. покривање на негативната разлика настаната во работењето со републичките стоковни резерви што не можела да се покрие од средствата на резервниот фонд.

Член 42

Во Дирекцијата се формира резервен фонд.

Средствата на резервниот фонд се формираат од позитивната разлика настаната во работењето со републичките стоковни резерви

Средствата на резервниот фонд на Дирекцијата се користат за покривање на негативната разлика настаната во работењето со републичките стоковни резерви, како и за финансирање на формирањето, обновувањето и користењето на републичките стоковни резерви и за преземање мерки за интервенција на пазарот за кои во финансискиот план не се предвидени средства или не се предвидени во доволен износ. Средствата на резервниот фонд на Дирекцијата можат да се користат и како обртни средства.

Член 43

Средствата од позитивната разлика остварени во работењето со републичките стоковни резерви, по одбивањето на трошоците на работењето со републичките стоковни резерви и средствата на негативните курсни разлики, настанати во работењето со републичките стоковни резерви, се утврдуваат со завршна сметка на Дирекцијата.

Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат со одлука за завршната сметка на дел што го користи Дирекцијата за изградба и одржување на складишниот простор и дел што се внесува во резервниот фонд на Дирекцијата.

Член 44

Негативните разлики настанати во работењето со републичките стоковни резерви што не можат да се покријат од средствата на резервниот фонд на Дирекцијата, се покриваат од средствата што за тие намени се обезбедуваат во Буџетот на Републиката.

Член 45

Средствата на ануитетите од кредитите дадени на организациите на здружениот труд за изградба на складиштен простор можат да се користат само за изградба на складиштен простор.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, директорот на Дирекцијата може, во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, по претходно прибавена согласност од републичкиот секретар за народна одбрана и републичкиот секретар за финансии, да одлучи средствата од став 1 на овој член привремено да се користат и како обртни средства.

Член 46

Дирекцијата пресметува амортизација на предметите што претставуваат основни средства според прописите за амортизација на основните средства на организациите на здружениот труд.

Член 47

Дирекцијата води книговодство според системот на единствени сметки пропишани со контниот план за организациите за стоковни резерви на општествено-политичките заедници.

Член 48

Одделни недвижности, подвижни предмети и опрема што служат за потребите на републичките стоковни резерви, како и за одделни недвижности, подвижни предмети и опрема што се дотраени, застарени или не се потребни за републичките стоковни резерви, Дирекцијата може врз основа на одлука на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесена по предлог на директорот на Дирекцијата, кој го дава по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, да ги продаде или даде во закуп.

Средствата добиени со продажбата, односно со давање во закуп на недвижностите, подвижните предмети и опрема од став 1 на овој член можат да се користат за инвестициона изградба или за набавка на недвижности, подвижни предмети и опрема.

Член 49

За време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други вонредни прилики, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија одлучува за сите прашања на формирањето, обновувањето и користењето на републичките стоковни резерви и за изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на резервите.

Републичките стоковни резерви се користат под услови и начин што ќе ги определи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 50

Стоковни резерви се формираат и во определени организации на здружениот труд, што се од посебно значење за општонародната одбрана.

Организациите на здружениот труд од став 1 на овој член ги определува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 51

Одредбите на овој закон што се однесуваат на програмите за формирање, обновување, користење и територијално разместување на републичките стоковни резерви и изградбата и одржувањето на складиштен простор за сместување и чување на резервите како и одредбите за формирање, користење и изградба и одржување на складиштен простор за сместување и чување на републичките стоковни резерви, се применуваат и на општинските стоковни резерви и стоковните резерви на градот Скопје.

Програмирањето, формирањето, обновувањето, користењето и разместувањето на стоковните резерви на определени организации на здружениот труд, изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на стоковните резерви се врши врз основа на самоуправниите општи акти на организациите во согласност со одредбите на овој закон.

Член 52

Надлежните органи за стоковни резерви на општините, на градот Скопје и определени организации на здружениот труд се должни секогаш да ги имаат предвидените видови и количества на стоки и да ги обновуваат како и да го известуваат за состојбите на стоковните резерви еднаш годишно Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар.

Член 53

Средства за финансирање на општинските стоковни резерви и стоковните резерви на градот Скопје обезбедуваат општините, односно градот Скопје.

Член 54

Средства за финансирање на стоковните резерви во определените организации на здружениот труд обезбедуваат тие организации.

Член 55

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на работењето со републичките стоковни резерви се применуваат и на работењето со стоковните резерви на општините и на градот Скопје и организациите на здружениот труд.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице со кое е склучен договор за сместување и чување на стоки на републичките стоковни резерви, кое стоките неовластено ги користи или ги отуѓи, или им ја промени намената или складишниот простор, или на друг начин располага со стоките спротивно со договорот, ќе се казни за кривично дело со затвор до 3 години.

Ако поради делото од став 1 на овој член настала имотна штета која надминува 500.000 динари, одговорното лице ќе се казни со затвор од 1 година до 5 години.

Член 57

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во Дирекцијата, ако стоките од стоковните резерви му ги довери на сместување и чување на субјект со кој нема претходно склучен договор за сместување и чување или ако со таквиот договор предвиди приоритетно право на купување на стоките во корист на субјектот на кој стоките му се доверени на сместување и чување (член 33 став 1 и 3).

Член 58

Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар ќе ги пропише условите за чување и сместување на републички стоковни резерви во рок од 1 година од влегување во сила на овој закон.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 59

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СРМ“ број 36/76 и 25/79).

Член 60

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

808.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за оданочување на странски лица,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 15 декември 1987 година.

Бр. 08-3558/1
15 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА

И. Општи одредби

Член 1

Странските правни и физички лица (странски лица) што остваруваат приход на територијата на Социјалистичка Република Македонија (Република) плаќаат данок според одредбите на овој закон, ако со меѓународна спогодба не е определено поинаку.

Член 2

Странските лица ги плаќаат следниве даноци:

1. Данок од доход на странско лице од вршење на стопанска и професионална дејност,
2. Данок на добивка на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација на здружениот труд, и
3. Данок на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ).

Член 3

Даноците од член 2 на овој закон се приход на Република.

II. Данок од доход на странско лице од вршење стопанска и професионална дејност

Член 4

Обврзник на данокот од доход на странско лице од вршење стопанска и професионална дејност (данок од доход) е странското лице, кое на територијата на Републиката ќе оствари доход од стопанска и професионална дејност.

Член 5

Данокот од доход се обложува и се плаќа според вистинскиот доход, ако странското лице има претставништво на територијата на Републиката или во процент од секој поединечно остварен бруто приход, ако нема претставништво.

Член 6

Основицата на данокот од доход што се обложува според вистински доход ја сочинува вкупниот приход на странското лице остварен во една календарска година на територијата на Републиката на мален за материјалните трошоци, амортизацијата и исплатените лични доходи.

Член 7

Стапката на данокот од доход изнесува:

- 3,5% за странското правно лице, и
- 30% за странското физичко лице.

Член 8

Облог и наплата на данокот од доход врши органот за општествени приходи на општината според прописите за даноците на граѓаните.

III. Данок на добивка на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација на здружениот труд

Член 9

Обврзник на данокот на добивка на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација на здружениот труд (данок на добивка) е странското лице, кое на територијата на Републиката ќе оствари добивка од заедничко работење.

Член 10

Основицата на данокот на добивка ја сочинува делот од чистиот доход од заедничкото работење што му припаѓа на странското лице (добивка).

Во основицата не влегуваат средствата што странското лице ќе ги оствари по основ на правото на враќање на вредноста на вложените средства.

Член 11

Данокот на добивка на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација на здружениот труд се плаќа по стапка од 10%.

Член 12

Странското лице што повторно ќе вложи дел од остварената добивка во домашна организација на здружениот труд или ќе депонира кај банката, се ослободува од плаќање данок на добивка сразмерно на вложениот, односно депонираниот дел.

Член 13

Кога странското лице ги пренесе со надоместок своите права и обврски од договорот за вложување средства во заедничко работење на организација на здружениот труд пред истекот на рокот од 5 години од денот на вложувањето на делот од добивката, го губи правото на даночно ослободување.

Во случајот од став 1 на овој член дополнително ќе се утврди обврската за плаќање на данокот.

Член 14

Меѓународните корпорации за инвестиции во СФРЈ, во чиј капитал учествуваат домашни организации и меѓународните организации што според меѓународни договори се ослободени од плаќање на овој данок се ослободуваат од плаќање данок на добивка остварена од нивното вложување во домашна организација сразмерно со уделот на средствата на домашните организации и на тие меѓународни организации во вкупниот капитал (фондови) на тие корпорации.

Член 15

Данокот на добивка го пресметува и го уплатува домашната организација во која се вложени средства на странското лице на начин и во постапка пропишана со Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд

Член 16

Правото на наплата на данокот на добивка застарува за 5 години по истекот на годината во која требало да се изврши уплата

Правото на даночниот обврзник на враќање на повеќе или на неправилно платениот износ на име данок на добивка застарува за 5 години по истекот на годината во која е извршена уплатата.

IV. Данок на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема претставништво на територијата на СФРЈ

Член 17

Обврзник на данокот на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема претставништво на територијата на СФРЈ (данок на приход) е странското лице што ќе оствари приход од превозничка дејност.

Член 18

Основицата на данокот на приход ја сочинува секој поединечно остварен бруто приход од превозничка дејност на територијата на Републиката.

Член 19

Данокот на приход се плаќа по стапка од 5%. Кога странското лице што врши превозничка дејност на територијата на Републиката припаѓа на земја во која југословенските превозници плаќаат данок по повисока, односно пониска стапка од стапката од став 1 на овој член, данокот се плаќа по стапка по која југословенските превозници плаќаат соодветен данок во таа земја. Доколку југословенските превозници не плаќаат данок на приход во земјата на странското лице, странското лице се ослободува од плаќање данок на приход.

Член 20

Данокот на приход го пресметува исплатителот на надоместокот за превоз при секоја исплата.

Член 21

Исплатителот на надоместокот од член 20 на овој закон е должен пресметатиот данок да го уплати на определена сметка кај Службата на општественото книговодство во рок од 7 дена од денот на исплатата на надоместокот за извршениот превоз.

V. Казнени одредби

Член 22

Ако органот за општествени приходи неправилно го изврши облогот на данокот од доходот или не го изврши во определениот рок, одговорното лице во органот ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 30.000 динари (член 8).

Член 23

Ако домашната организација во која се вложени средства на странско лице, односно ако исплатителот на надоместокот на странско лице за извршениот превоз не пресметува, не уплати или ненавремено го уплати соодветниот износ на данок, ќе се казни за прекршок со парична казна од 30.000 до 300.000 динари (членови 15 и 20).

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во домашната организација, односно кај исплатителот на приходот на странското лице.

Член 24

Постапката за прекршоците поради повреда на одредбите на овој закон ја води и решение за прекршок донесува органот за општествени приходи на општината.

За прекршокот од член 22 на овој закон, постапката ја води и решение за прекршокот донесува Републичката управа за приходи.

По жалбата изјавена на решението од став 2 на овој член одлучува Републичкиот секретаријат за финансии.

VI. Завршни одредби

Член 25

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за оданочување на странски лица („Службен весник на СРМ“ број 15/73).

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

809.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1987 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1987 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 15 декември 1987 година.

Бр. 08-3559

15 декември 1987 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1987 година („Службен весник на СРМ“ број 17/87), во член 1 зборовите: „определуваат корисниците на општествени средства и“ се заменуваат со зборот „определува“.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги утврдува одделните корисници на општествени средства и износот на средствата што во 1987 година може да го користат за нестопански и непроизводствени инвестиции во рамките на износот на средствата од член 2 на овој закон“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

810.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за приправниците.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 15 декември 1987 година.

Бр. 08-3560/1
15 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ

Член 1

Во Законот за приправниците („Службен весник на СРМ“ број 13/78 и 42/85) во член 7-а по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„За организациите и заедниците кои не засноваат работен однос со утврдениот број приправници, а не се ослободени од обврската и не издвоиле и уплатиле средства со завршната сметка, самоуправната интересна заедница за вработување е должна да достави податоци за бројот на непримените приправници и износот на средствата, до Службата на општественото книговодство во Македонија за преземање мерки за наплата на овие средства“.

Член 2

Во член 18 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За организациите на здружениот труд чија дејност е од општ интерес за Републиката, за самоуправните интересни заедници образувани за територијата на Републиката, како и за републичките органи и републичките организации, ослободување од обврската за прием на приправници, од став 1 на овој член, врши Извршниот совет на Собранието на СР Македонија“.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот за приправниците.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

811.

Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од Законот за заштитата при работа („Службен весник на СРМ“ бр 17/87), претседателот на Републичкиот комитет за труд донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОНИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1. Работната организација „Југоинспект — Скопје“ — Скопје ги исполнува пропишаните услови за вршење на испитување и прегледи по член 59 од Законот за заштитата при работа за потребите на други организации и тоа за:

— дигалки,
— преси и макази на механизирани погон со рачно долавање

2 Ова решение да се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-1985
25 ноември 1987 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

812.

Врз основа на член 107, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 12/87), републичкиот секретар за финансии донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на вистинскиот приход од земјоделска дејност, во смисла на член 107, став 3 од Законот за даноците на граѓаните за 1987 година, изнесува 10,1.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-3996/1
11 декември 1987 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,

м-р Методија Тошевски, с. р.

813.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 ноември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 23 и 25 од Правилникот за распределба на станови, станбен кредит за изградба на станови, доградба на индивидуални станбени згради и уплата на стан, донесен од работниците во Работната организација „Водовод“ во Куманово, со референдум одржан на 31 декември 1986 година.

2. СЕ УТВРДУВА дека членовите 20 и 22 од Правилникот за распределба на станови и станбен кредит за изградба на станови, доградба на индивидуални станбени згради и уплата на станови, донесен од работниците во означената Работна организација со референдум одржан на 18 јануари 1982 година, во времето на нивното важење не биле во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, односно биле во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 109/87 од 9 септември 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од актите означени во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што пред Судот се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби од означените акти со уставното начело на заемност и солидарност и за нивната спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

5. Судот на седницата утврди дека оспорениот правилник од 1982 година престанал да важи на 31. 12. 1986 година со донесување на новиот Правилник. Притоа, Судот утврди дека од престанокот на неговото важење до поднесувањето на претставката (18 мај 1987 година) не поминало повеќе од една година, па согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд може да го оценува

Разгледувајќи ги основите и мерилата за утврдување редот на првенството за добивање на стан и станбени кредити, Судот утврди дека според двата правилници доминантно влијание при решавањето на станбените прашања, има работниот стаж, а не станбената состојба на работниците.

Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 26/87) самоуправни право е на работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за определување ред на првенството за давањето стан на користење, водејќи притоа сметка со утврдените основи и мерила да не се повредуваат правата на работниците засновани на уставното начело на заемност и солидарност во користењето на средствата за заедничка потрошувачка, изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај станбената состојба нема доминантно влијание при утврдување редот на првенството за добивање на стан, туку такво влијание има работниот стаж, Судот утврди дека оспорените одредби од означените правилници (член 20 од Правилникот донесен во 1982 година и член 23 од новиот Правилник) не се во согласност со означеното уставно начело на заемност и солидарност.

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 22 од Правилникот од 1982 година е предвидено на работникот по основ на „натфрлување на работни задачи“ врз основа на мислење на одговорниот работник, да му припаѓаат најповеќе 40 бода. Притоа, не се определени објективизирани мерила за определување на конкретниот број на бодови по овој основ. Исто така и во член 25 од новиот Правилник е предвидено работникот да може да добие најмногу 100 бода по основот работен придонес, по предлог и мислење на одговорниот раководител, а конечна одлука донесува комисијата за станбени односи.

Согласно член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува во зависност од квантитетот и квалитетот во работата, земајќи ги предвид обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, користењето на работното време, условите под кои работи работникот и друго.

Со оглед на тоа што во оспорените членови 22 и 25 од означените правилници не се утврдени објективизирани основи и мерила за определување бројот на бодовите по основот работен придонес и притоа непосредниот раководител е овластен да дава предлог за бројот на бодовите по овој основ, Судот утврди дека означените одредби од правилниците се во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 109/87
18 ноември 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Филанчо Стоев**, с. р.

814.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 23 под г) од Правилникот за работни односи на Работната заедница заеднички служби во состав на Индустијата за градежни материјали „Скопје“ — Скопје, донесен на 27 септември 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 175/87 од 27 октомври 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 23 под г) од означениот акт во точка 1 на оваа одлука, затоа што пред Судот се постави прашањето за согласноста на осигурената одредба од означениот акт со уставното начело на еднаквост, со член 210 став 3 и со член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, и за неговата спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд односно согласност со член 5 став 2 од Законот за работни односи.

4. На седницата Судот утврди дека во член 23 од оспорениот акт предвидени се основните критериуми за утврдување приоритет при вработување: невработеност, време на чекање на вработување, социјално-економска положба и време на живеење во место на вработување.

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, меѓу другото, ја сочинуваат еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот. Согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството Согласно член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, заради остварување на единствениот југословенски пазар, СР Македонија меѓу другото, обезбедува и слободно вработување на граѓаните под исти услови што важат во местото на вработување.

Согласно член 5 став 2 од Законот за работни односи, со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос работниците се должни да утврдат критериуми за приоритет при вработување согласно општествениот договор за вработување кој го оклучиле или на кој му пристапиле, но тие мора да го почитуваат уставното начело на еднаквост.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај, основот време на живеење во место на вработување е предвиден како основен критериум и на тој начин ги доведува во нееднаква положба кандидатите кои не живеат или помалку време живееле во местото на вработување, според мислењето на Судот оспорената одредба од означениот акт не е во согласност со наведените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точка 1 на оваа одлука.

У. бр. 175/87
3 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Филанчо Стоев**, с. р.

815.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 ноември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување на малатни казни во Работната организација „Тиквеш-Траче“ од Кавадарци бр. 0202-4593, донесен од Работничкиот совет на 16 јуни 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација, на начин определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 129/87 од 14 октомври 1987 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината спротивност со член 199 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека со означената одлука во Работната организација „Тиквеш-Гранс“ од Кавадарци се воведува мандатна казна за возачите на теретни возила, автобуси и лесни моторни возила кои ќе ги паркираат возилата на недовозени места, па доколку контролата констатира дека одредено моторно возило е паркирано на недовозено место (вон кругот на Работната организација), возачот ќе се казни со 1000 динари, која сума ќе му се одбие од личниот доход по доставен налог од страна на контролорот до благатајната. Исто така, Судот утврди дека оваа повреда на работните обврски е предвидена и со член 12 став 1 точка 46 и точка 56 од Правилникот за дисциплинска и материјална одговорност на работниците во Работната организација бр. 3725, донесен од Собир на работниците на 22 април 1985 година, а, пак, со член 16 став 1 точка 9 од истиот правилник за овие повреди на работните обврски е утврдена дисциплинска мерка парична казна.

5. Според член 199 став 1 од Законот за здружениот труд за утврдување на повредите на работните обврски, за утврдување на одговорноста и изречување на мерката за тие повреди, во организацијата на здружениот труд се формира дисциплинска комисија.

Согласно член 87 од Законот за работните односи мерката парична казна може да се изрече до 10% од аконтацијата на личниот доход на работникот остварена во последните три месеци пред сторувањето на повредата.

Од изнесените законски одредби произлегува дека за утврдувањето на конкретна повреда на работните обврски и изречување на мерка за таква повреда надлежна е дисциплинска комисија, а паричната казна може да се изрече во рамките утврдени во законот.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука Работничкиот совет ја утврдува висината на паричната казна и со оглед на тоа што поединец — контролорот утврдува дали постои конкретната повреда, а не Дисциплинската комисија, Судот утврди дека означената одлука е во спротивност со член 199 став 1 од Законот за здружениот труд и дека не е во согласност со член 87 од Законот за работните обврски.

Брз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 129/87

18 ноември 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

816.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 ноември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека членовите 32 и 33 во деловите во кои се утврдени мерката по предвидените основи и членовите 38 и 62 од Правилникот за основите, мерката и критериумите за решавање на станбените потреби на работниците и користење на средства за таа цел на Основната организација на здружениот труд „Тапетарија“ во состав на Работната организација „Треска“ — Скопје, донесен на 15 септември 1980 година, во време на неговото важење не биле во согласност со Уставот на СР Македонија и со Законот за станбените односи и биле во спротивност со Законот за здружениот труд.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законноста на оспорените одредби означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што членовите 32 и 33 од Правилникот не биле во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, член 38 не бил во согласност со уставното начело на еднаквост, а член 62 бил во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружен труд и во несогласност со член 42 од Законот за станбените односи.

5. Во текот на постапката Судот утврди дека на 30 јуни 1987 година оспорениот правилник престанал да важи со влегувањето во сила на нов правилник за решавање на станбените потреби на работниците во означената основна организација на здружениот труд. Меѓутоа, со оглед на тоа што постапката е поведена во време на неговото важење, исполнети се процесните претпоставки за оценување неговата уставност и законитост.

6. Судот на седницата утврди дека во оспорените членови 32 и 33 од означениот правилник е извршено вреднување на основите за распределба на станови, при што по основот „правен основ за користење на станови“, односно за станбена состојба се добиваат најмногу 5 бода, по основите „просечни месечни примања по член на семејството“, „број на членови на семејството“, „хронично болни членови на семејството“ и „работен стаж“ се добиваат најмногу 10 бода, а по основот „сложеност и одговорност на работи“ се добиваат најмногу 22 бода, од што произлегува дека станбената состојба е најмалку вреднувана во однос на другите основи.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/78 и 27/86), самоуправно право е на работниците во организацијата на здружениот труд со самоуправен општ акт да ги утврдат основите и мерката за распределба на станови, притоа, поаѓајќи од уставното начело на заемност и солидарност и начелото дека трудот и резултатите од трудот се основа на материјалната и општествената положба на човекот, треба да се имаат предвид станбената состојба, придонесот во работата, работниот стаж, како и други социјално-економски основи, при што според мислењето на Судот, треба да се обезбеди доминантно влијание на станбената состојба на работниците.

Со оглед на тоа што според оспорените одредби од член 32 и 33 од Правилникот станбената состојба нема доминантно влијание при распределбата на станови, туку такво влијание имаат другите основи, а особено сложеноста и одговорноста на работите и работните задачи, Судот утврди дека означените одредби, во делот во кој се определени мерката по предвидените основи, не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 точка 8 е извршено вреднување на основот „учество во НОБ“, по кој, во алинеја 6 се определени бодови и за деца на паднати борци.

Со оглед на тоа што во овие одредби е определен одреден број на бодови при утврдувањето на редот на првенство за добивање на стан за работниците — деца на паднати борци, Судот утврди дека со тоа, при распределбата на станови, тие работници се стекнуваат со предимство во однос на другите работници врз основа на односи на сродство, а не врз основа на лични својства и односи од влијание за добивање стан на користење, поради што овие одредби од Правилникот не се во согласност со уставното начело на еднаквост изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

8. Судот, исто така, утврди дека во член 38 од Правилникот е предвидено станбен кредит да може

да се додели на работници кои живеат во местото на седиштето на основната организација и во местото на седиштето на единичната на здружениот труд, ако таа се наоѓа во урбанистичко подрачје на градот во кој е седиштето на единичната на здружен труд.

Со оглед на тоа што според овој член од оспорениот правилник станбен кредит може да добие само работник кој живее во местото на седиштето на основната организација и во местото на седиштето на единичната на здружен труд, Судот утврди дека со оваа одредба се исклучуваат од распределбата оние работници кои живеат вон од означеното подрачје, а се проторно во можност да доаѓаат на работа и дека со тоа се создава нееднаквост меѓу работниците, во користењето на средствата за заедничка потрошувачка иако сите работници, согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 од Законот за здружен труд, учествуваат во создавањето на овие средства сразмерно со придонесот што го дале во остварувањето на доходот на организацијата.

9. Разгледувајќи го понатаму Правилникот, Судот утврди дека во неговиот член 62 е предвидено при распределбата на солидарни станови Комисијата да има право на работникот да му определи до 10 бода по претходно прибавено мислење од „синдикалната организација — работна заедница“, ако тој се истакнува и дава поголем придонес во работата, како и за развивање на самоуправувањето и меѓусебните односи со другите работници во организацијата

Со оглед на тоа што не се предвидени објективизирани основи и мерила за вреднување на придонесот на секој работник, туку Комисијата ги утврдува бодовите по претходно мислење на синдикалната организација, Судот утврди дека оваа одредба од Правилникот не е во согласност со член 42 од Законот за станбени односи и е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Според Оддел II став 3 алинеја 3 од Основните начела, и член 205, како и членовите 15, 16 и 17 од Уставот на СР Македонија и член 13 и член 126 став 2 од Законот за здружениот труд, со правото на самоуправување се гарантира неприкосновената положба на работниците во здружениот труд да одлучуваат за своите лични и заеднички интереси и да ги уредуваат меѓусебните односи во сите облици на здружување и во сите сфери на самоуправниот живот, но притоа мора да се поаѓа, пред се во сферата на стекнување и распределба на доходот и средствата за заедничка потрошувачка, од начелото на распределба според трудот и заемност и солидарност. Со оглед на тоа што во означената одредба како основи за утврдување редот на првенство за добивање стан на користење се вреднуваат и самоуправната активност на работникот и нивниот однос кон другите работници, кои не се во директна врска со конкретниот работен придонес и стварното учество на работниците во создавањето на средства за заедничка потрошувачка, ниту се израз на нивната положба од аспект на начелото на заемност и солидарност, Судот оцени дека таа не е во согласност со означените одредби од Уставот, односно дека е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 112/87

11 ноември 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

817.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 ноември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека членовите 32 и 33 во деловите во кои се утврдени мерилата по предвидените основи и членовите 38 и 62 од Правилникот за основите, мерилата и критериумите за решавање на станбените потреби на работниците и користење на средства за таа цел на Основната организација на здружениот труд „Транспорт“ во состав на Работната организација „Треска“ — Скопје, донесен на 15 септември 1980 година, во време на неговото важење не биле во согласност со Уставот на СР Македонија и со Законот за станбените односи и биле во спротивност со Законот за здружениот труд.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што членовите 32 и 33 од Правилникот не биле во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, член 38 не бил во согласност со уставното начело на еднаквост, а член 62 бил во опротивност со член 129 став 3 од Законот за здружен труд и во несогласност со член 42 од Законот за станбените односи.

5. Во текот на постапката Судот утврди дека на 30 јуни 1987 година оспорениот правилник престанал да важи со влегување во сила на нов правилник за решавање на станбените потреби на работниците во означената основна организација на здружениот труд. Меѓутоа, со оглед на тоа што постапката е поведена во време на неговото важење, исполнети се процесните претпоставки за оценување неговата уставност и законитост

6. Судот на седницата утврди дека во оспорените членови 32 и 33 од означениот правилник е извршено вреднување на основите за распределба на станови, при што по основот „правен основ за користење на станови“, односно за станбена состојба се добиваат најмногу 5 бода, по основите „просечни месечни примања по член на семејството“, „број на членови на семејството“, „хронично болни членови на семејството“ и „работен стаж“ се добиваат најмногу 10 бода, а по основот „сложеност и одговорност на работи“ се добиваат најмногу 22 бода, од што произлегува дека станбената состојба е најмалку вреднувана во однос на другите основи.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр 36/73, 14/78 и 27/86), самоуправно право е на работниците во организацијата на здружениот труд со самоуправен општ акт да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови, притоа, поаѓајќи од уставното начело на заемност и солидарност и начелото дека трудот и резултатите од трудот се основа на материјалната и општествената положба на човекот, треба да се имаат предвид станбената состојба, придонесот во работата, работниот стаж, како и друштво социјално-економски основи, при што според мислењето на Судот, треба да се обезбеди доминантно влијание на станбената состојба на работниците.

Со оглед на тоа што според оспорените одредби од член 32 и 33 од Правилникот станбената состојба нема доминантно влијание при распределбата на станови, туку такво влијание имаат другите основи, а особено сложеноста и одговорноста на работите и работните задачи, Судот утврди дека означените

одредби, во делот во кој се определени мерилата по предвидените основи, не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 точка 8 е извршено вреднување на основот „учество во НОБ“, по кој, во алинеја 6 се определени бодови и за деца на паднати борци.

Со оглед на тоа што во овие одредби е определен одреден број на бодови при утврдувањето на редот на првенство за добивање на стан за работниците — деца на паднати борци, Судот утврди дека со тоа, при распределбата на станови, тие работници се стекнуваат со предимство во однос на другите работници врз основа на односи на сродство, а не врз основа на лични својства и односи од влијание за добивање стан на користење, поради што овие одредби од Правилникот не се во согласност со уставното начело на еднаквост изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

8. Судот, исто така, утврди дека во член 38 од Правилникот е предвидено станбен кредит да може да се додели на работници кои живеат во местото на седиштето на основната организација и во местото на седиштето на единицата на здружениот труд, ако таа се наоѓа во урбанистичко подрачје на градот во кој е седиштето на единицата на здружен труд.

Со оглед на тоа што според овој член од оспорениот правилник станбен кредит може да добие само работник кој живее во местото на седиштето на основната организација и во местото на седиштето на единицата на здружен труд, Судот утврди дека со оваа одредба се исклучуваат од распределбата овие работници кои живеат вон од означеното подрачје, а се просторно во можност да доаѓаат на работа и дека со тоа се создава нееднаквост меѓу работниците, во користењето на средствата за заедничка потрошувачка иако сите работници, согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 од Законот за здружен труд, учествуваат во создавањето на овие средства сразмерно со придонесот што го дале во остварувањето на доходот на организацијата.

9. Разгледувајќи го понатаму Правилникот, Судот утврди дека во неговиот член 62 е предвидено при распределбата на солидарни станови Комисијата

да има право на работникот да му определи до 10 бода по претходно прибавено мислење од „синдикалната организација — работна заедница“, ако тој се истакнува и дава поголем придонес во работата, како и за развивање на самоуправањето и меѓусебните односи со другите работници во организацијата.

Со оглед на тоа што не се предвидени објективизирани основи и мерила за вреднување на придонесот на секој работник, туку Комисијата ги утврдува бодовите по претходно мислење на синдикалната организација, Судот утврди дека оваа одредба од Правилникот не е во согласност со член 42 од Законот за станбени односи и е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Според Оддел II став 3 алинеја 3 од Основните начела, и член 205, како и членовите 15, 16 и 17 од Уставот на СР Македонија и член 13 и член 126 став 2 од Законот за здружениот труд, со правото на самоуправавање се гарантира неприкосновената положба на работниците во здружениот труд да одлучуваат за своите лични и заеднички интереси и да ги уредуваат меѓусебните односи во сите облици на здружување и во сите сфери на самоуправниот живот, но притоа мора да се поаѓа, пред се во сферата на стекнување и распределба на доходот и средствата за заедничка потрошувачка, од начелото на распределба според трудот и на заемност и солидарност. Со оглед на тоа што во означената одредба како основи за утврдување редот на првенство за добивање стан на користење се вреднуваат и самоуправната активност на работникот и нивниот однос кон другите работници, кои не се во директна врска со конкретниот работен придонес и стварното учество на работниците во создавањето на средства за заедничка потрошувачка, ниту се израз на нивната положба од аспект на начелото на заемност и солидарност, Судот оцени дека таа не е во согласност со означените одредби од Уставот, односно дека е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 136/87

11 ноември 1987 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

254.

Републичката заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата го врши следното дополнување: „Составен дел на Одлуката за валоризација на износот на додатокот на деца за 1987 година (трето

усогласување), бр. 11-1557/2 од 23. XI. 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/87), е Прегледот на поединечните износи на додаток на деца во 1987 година, кој гласи:

ПРЕГЛЕД

НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1987 ГОДИНА

Ред. бр.	Возраст и цензусна група	Основнице 1986 г.	1987 г. зголем. со 51%	I усоглас. гласу. 5,2%	II усоглас. гласу. 11,1%	Вкупно индекс	Износ на 7. мес. 1987 г. со помет од 95%	Разлика за 9 месеци	Износи на разл. со збокуж.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7/4.5+68/7.3/	8.	10./9./7/	11.	
I. Ценз. група										
1.	Предуч. и основ. учил.	4.092	6.200	333	689	7.222	176	7.979	757 x 9=6.813	6.800
2.	Средно	5.280	8.000	333	889	9.222	175	10.296	1074x 9=9.666	9.700
3.	Високо и високо	7.260	11.000	333	1222	12.555	173	14.157	1602x 9=14.418	14.400
II. Ценз. група										
1.	Предуч. и основ. учил.	3.036	4.600	333	511	5.444	179	5.920	470 x 9=4.284	4.300
2.	Средно	4.224	6.400	333	711	7.444	176	8.237	793 x 9=7.137	7.150
3.	Високо и високо	5.478	8.300	333	922	9.555	174	10.632	1127x 9=10.143	10.150

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува Павле Огненовски, со последно живеалиште во с. Стругово, Демир Хисар, кој наводно починал на 10. II. 1963 година, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд.

Истовремено судот го повикува секој друг кој што нешто знае за неговиот живот за тоа да го извести судот.

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе одлука по предлогот за утврдување на смрт.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 462/86. (174)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на Рејан Салиов од Кочани против тужената Емине Салиова од Кочани, сега во Турција со непозната адреса.

Се повикува тужената Емине Салиова од Кочани, да се јави во овој суд лично или писмено и да ја соопшти својата адреса или да определи свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 903/86 (172)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за надомест на штета, по тужбата на Кенан Мемети од с. М. Речица, против Зеједин Шакири од с. Радиовце — Тетовско, а сега на привремена работа во Германија.

Се повикува тужениот Зеједин Шакири да се јави на Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник. Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде поставен привремен застапник што ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1323/87. (171)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1383 од 25. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-2048-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на привремените мерки и промена на лицето овластено за застапување на Училиштето за средно образование од металско-машинска и културолошка струка „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Скопје ул. „Велько Влаховиќ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петар Илиевски, привремен управник, без ограничување, а се запишува новиот застапник Адиевски Спасе, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1383/87. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1404 од 25. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-411-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „11 Октомври“, Ц. О., Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр.

66, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мучевски Тодор, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Наско Душановски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1404/87. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1491 од 5. XII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-1938-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиската производна задруга „Детска радост“, Р. О., Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дабевски Бранко, директор, а се запишува новиот застапник Менкова Љубица, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1491/87. (449)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1308 од 27. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1147-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Музејот галерија „Кавадарци“, Ц. О., Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бб, со следните податоци: Се брише Јанев Трајче, директор, а се запишува новиот застапник Камчевски Петре, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1308/87. (446)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1489 од 4. XII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-185-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Браќа Миладинови“, Ц. О., с. Долни Дисан, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Након Мијал, директор, а се запишува новиот застапник Тодорова Нада, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1489/87. (447)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1371 од 7. XII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-1055-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската и градежно занаетчиската задруга „ИДЕАЛ“, Скопје, ул. „Лазо Личеновски“ бр. 58, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тодоровски Добре, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Трајковски Костадин, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1371/87. (448)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1405 од 4. XII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-259-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Браќа Рибар“, Ц. О., Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 99, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тозија Ружа, директор, а се запишува новиот застапник Масин Зорка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1405/87. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1389 од 19. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2140-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Углед“, О. Сол О, Скопје, ул. „Буковарска“ бр. 17, со следните податоци:

тоци: Се брише досегашниот застапник Петрески Кирил, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Игнов Драган, директор неограничено освен за набавка на основни средства преку 30.000 динари и средства за заедничка потрошувачка над 5.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1389/87. (451)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1388 од 27. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1959-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на привремени мерки и промена на лицето овластено за застапување на Основното училиште „11 Октомври“, Ц. О., с. Урвич — Тетовско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јакупи Азис, в. д. директор, а се запишува привремена управа и новиот застапник Енвер Рустеми, привремен управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1388/87. (452)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1294 од 27. XI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2174-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Нов Стан“, Р. О, Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 4.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 24. XII. 1986 година и самоуправната спогодба за здружување на трудот бр. 03-1 од 24. XII. 1986 година

Основачи на задругата се: Индов Благој, Мацаров Тодор, Индова Македонка, Трајкова Јеленорка, Здравкин Ангел, Тодоров Димче, Стоилов Светислав, Атанасовска Таска, Јадранка Гелева, Нешов Благој, Нешова Олга, Трајковска Пандорка, Индов Димче, Тодоров Марјан, Нешов Марин, Новакова Марика, Индова Љиљана, Нешов Зоран, Атанасовски Атанас, Трајковски Панче и Нешова Македонка.

Основна дејност:

1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на задругата;

2. организирање за штедење за стан за членовите на задругата;

3. купување станбени згради и станови како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на задругата заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествено-правни лица за потребите на своите членови;

4. набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови;

5. одржување на станбени згради и станови на членовите на задругата

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и во свое име и за сметка на своите членови.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено солидарно задругарите до висина на трикратниот износ на влогот од 150.000 динари односно по 450.000 динари за секоја обврска

Лице овластено за застапување е Индов Благој, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1294/87. (453)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „РО „Превентива“ за трговија на големо и мало со прехранбени и непрехранбени производи — Ниш, бр. I“ се огласува за неважен. (6248)

Огласот за загубените печати и штембили под назив: „РО „Превентива“ за трговија на големо и мало со прехранбени и непрехранбени производи — Ниш бр. II и III“ објавени во „Службен весник на СРМ“ бр. 42/87 се поништува. (6249)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи

Работна книшка на име Димко Величковски, Куманово. (5969)

Работна книшка на име Гоце Димитровски, Крива Паланка. (5970)

Работна книшка на име Оливера Марковска, Охрид. (5972)

Работна книшка на име Добрила Пејоска, Македонски Брод. (5973)

Воена книшка на име Беадини Камбери, с. Пирок, Тетово. (5978)

Тековна сметка бр. 22245-71 и загубените чекови од бр. 6063901 до 6063910, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Олга Стаматовиќ, Скопје. (5989)

Работна книшка на име Бранка Арсевска, Куманово. (5993)

Работна книшка на име Светлана Алексовска, Куманово. (5994)

Воена книшка на име Мехмедовиќ Фехо, с. Горно Оризари, Титов Велес. (5996)

Воена книшка на име Башким Ливареко, ул. „Вардарска“ бр. 116, Тетово. (5999)

Воена книшка на име Музафер Ливареко, ул. „Вардарска“ бр. 116, Тетово. (6000)

Работна книшка на име Шенадије Идризи, Тетово. (6018)

Работна книшка на име Мемет Мемети, Тетово. (6029)

Одобрение за работа бр. УП 14-4441, издадено на 13. X. 1986 година од СО — Карпош — Скопје на име Миле Николоски, ул. „Будимпештанска“ бр. 1, Скопје. (6036)

Работна книшка на име Ахмет Кабероски, Куманово. (6039)

Воена книшка на име Самет Алиевски, ул. „Осогово“ бр. 9, Куманово (6040)

Работна книшка на име Абдулнасер Адеми, Тетово. (6044)

Работна книшка на име Ристо Митев, Радовиш (6049)

Воена книшка на име Павлов Круме, ул. „Васил Главинов“ бр. 77, Титов Велес. (6052)

Работна книшка на име Гајут Јусуфи, Гостивар. (6058)

Работна книшка на име Реџарој Пиргош, Гостивар. (6059)

Тековна книшка бр. 1550211081 и чекови од бр. 0950827 до 0950830 на име Драгче Стаматовски, ул. „133“ бр. 3, Гостивар. (6060)

Работна книшка на име Илија Божиноски, Струга. (6072)

Воена книшка на име Трајковиќ Властимир, нас. Чашка, Титов Велес. (6073)

Штедна книшка бр. 40100-621-16-827102 40100-01-01840-8, издадена од Инвест банка — Скопје на име Јордан Смилев, Титов Велес (6083)

Работна книшка на име Зоран Пешевски, Куманово. (6098)

Работна книшка на име Мевљудин Нухија, Куманово. (6101)

Работна книшка на име Дашурије Рамо, Охрид. (6104)

- Работна книшка на име Елица Малинова, Штип. (6110)
- Работна книшка на име Трајчо Петров, Кочани. (6114)
- Работна книшка на име Назми Идризи, Тетово. (6126)
- Работна книшка на име Фаредин Идризи, Тетово. (6136)
- Потврда бр. 09-1277/87 од 22. 7. 1987 год., издадена од Конзулатот на СФРЈ од Малме Шведска на име Зоран Шутеј, Скопје. (6149)
- Работна книшка на име Зоран Јефтимов, Куманово. (6151)
- Работна книшка на име Душко Димитров, Штип. (6161)
- Работна книшка на име Трифун Серафимов, Кочани. (6165)
- Работна книшка на име Донка Стојанова, Винаца. (6166)
- Работна книшка на име Милорад Николовски, Куманово. (6174)
- Работна книшка на име Чедомир Јаковски, Крива Паланка. (6176)
- Свидетелство за VIII одделение на име Чедомир Јаковски, Крива Паланка. (6177)
- Работна книшка на име Атанас Трајчески, Охрид. (6179)
- Работна книшка на име Џемал Лого, Струга. (6182)
- Девизна штетна книшка бр. 727113113, издадена од Стопанска банка — Основна банка — Штип деловна единица Делчево на име Ефрем Митевски, с. Стамор, Делчево. (6182)
- Уверение за увоз на репро материјали бр. 12-19/71 од 18. 2. 1987 година издадено од Собрание на општина Центар — Скопје на име Стојановски Јован, ул. „Цветан Димов“ бр. 105, Скопје. (6183)
- Работна книшка на име Махмуд Ракип, Гостивар. (6190)
- Работна книшка на име Љупчо Ѓорѓиев, Берово. (6194)
- Работна книшка на име Блажо Јованов, Радовиш. (6202)
- Девизна книшка бр. 3272656 и динарска штетна книшка бр. 31870120, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Јован Велковски, Скопје. (6203)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Собранието на општината Гази Баба — Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

- за доделување на стопанисување со ловиштето бр. 4 — Арачиново
- Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:
- да се ловечки организации;
 - да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
 - да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиште и
 - да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.
- Рокот на поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.
- Барањата да се поднесуваат до Собранието на општината Гази Баба — Скопје. (444)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Собранието на општината Гази Баба — Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

- за доделување на стопанисување со ловиштето во месноста „Пчиња“
- Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:
- да се ловечки организации;
 - да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
 - да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиште и
 - да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.
- Рокот на поднесување на барањето со потребната документација трае 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Барањата да се поднесуваат до Собранието на општината Гази Баба — Општински секретаријат за стопанство и труд — Скопје. (442)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Собранието на општината Гази Баба — Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

- за доделување на стопанисување со Факултетското ловиште во с. Трубареве
- Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:
- да се ловечки организации;
 - да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;
 - да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиште и
 - да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рокот на поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Барањата да се поднесуваат до Собранието на општината Гази Баба — Скопје. (443)

Врз основа на член 75, а во врска со член 27 став 3 и 4 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), и врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 42/82 и 11/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на претседател на Окружниот стопански суд во Битола и избор на претседател на Основниот суд на здружениот труд во Штип

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, односно од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Комисијата за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена (кандидатите за претседател на Окружниот стопански суд во Битола), односно во рок од 30 дена (кандидатите за претседател на Основниот суд на здружениот труд во Штип), од денот на објавувањето. (445)

С О О П Ш Т Е Н И Е

НИРО Службен весник на СРМ ги известува своите редовни претплатници што поитно да ги измират претплатничките долгови за 1987 и за 1988 година за „Службен весник на СРМ“.

Доколку не бидат подмирени долговите за 1987 година, ќе бидеме принудени да го обуставиме доставувањето на „Службен весник на СРМ“ во 1988 година.

Во исто време се молат претплатниците најдоцна до 31. XII. 1987 година да не известат за секоја промена околу бројот на примероците или промена на адресата.

СОДРЖИНА

	Страна
807. Закон за стоковните резерви — — —	829
808. Закон за оданочување на странски лица	834
809. Закон за изменување на Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1987 година	835
810. Закон за дополнување на Законот за правниците — — — — —	835
811. Решение за исполнување на условите за вршење на испитување и прегледи по прописите за заштита при работа — —	836
812. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вистинскиот приход од земјоделска дејност — — — — —	836
813. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 109/87 од 18 ноември 1987 година	836
814. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 175/87 од 3 декември 1987 година	837
815. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 129/87 од 18 ноември 1987 година	837
816. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 112/87 од 11 ноември 1987 година	838
817. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 136/87 од 11 ноември 1987 година	839

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

254. Преглед на поединечните износи на додаток на деца во 1987 година — — —	840
---	-----